

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 февруари 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Горанчо Георгиевски од Крива Паланка УП2 09-267/21 од 20 декември 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-60 од 29 април 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-60 од 29 април 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Горанчо Георгиевски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-267/21 од 20 декември 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-60 од 29 април 2021 година на КЕЦ Кратово, против висината на трошокот за приклучок 68.924,00 денари за побаран приклучок за пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција, за тоа подрачје нема ДУП, а на парцелата има и новоизграден објект и жалителот има доставено Изјава во која се согласува да биде нестандартен. Со реализација на приклучок кај жалителот би се влошил падот на напон.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 30 декември 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-267/21 од 20 декември 2021 година со прилог:
  - РСПДМ 11-60 од 29 април 2021 година
  - Слики од нисконапонска мрежа во близина
2. Дополнителни докази од 27 декември 2021 година со прилог:
  - Потврда од Општина Крива Паланка дека на КП 9601 запишана во ИЛ 1023, КО Градец не е во урбанистичко-плански опфат и има потреба од приклучок на пумпа за наводнување
  - Податоци за падот на напонот според постоечка и новопредвидени состојби
  - GIS скица со постоечка и новопредвидени состојби
3. Документација од претходен Приговор поднесен на 16 август 2021 година
  - Извод од катастарски план
  - БСП-1 образец од 7 април 2021 година
  - Слики од објект
  - Имотен лист бр. 1023 за КП бр. 9601, КО Градец

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да ја достави деталната спецификација на трошоци за реализација на приговараното Решение, по што на 10 јануари 2021 година побараните докази беа доставени по што на седница одржана на 27 јануари 2022 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–267/21  
7 февруари 2022 година  
Скопје

**Заменик Претседател**  
**на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги**  
**на Република Северна Македонија**  
**Enver Elmazi**